



комерцијална банка АД Скопје

Бр. _____

ДОГОВОР

за отворање и водење на трансакциска сметка за вршење на
платен промет во земјата

Склучен во _____ на ден _____, помеѓу:

1. Комерцијална банка АД Скопје (во натамошниот текст: Банка), претставувана од _____, од една страна и
2. _____, (во натамошниот текст: Имател на трансакциска сметка), претставуван од _____.

Трансакциска сметка бр. _____

Општи одредби

Член 1

Со овој Договор се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу Банката и Имателот на трансакциска сметка во врска со отворање, водење и работење со трансакциска сметка за вршење на платен промет во земјата, согласно со важечките законски прописи и општите услови за отварање, водење и работење со трансакциски сметки во платниот промет во земјата, пропишани од страна на Банката.

Отворање и водење на трансакциска сметка

Член 2

Банката врз основа и под услови од овој Договор отвара трансакциска сметка, преку која Имателот на трансакциска сметка врши плаќања и тоа: уплата на готови пари на сметка, пренос на средства од една на друга трансакциска сметка и исплата на готови пари.

Член 3

Со потпишувањето на договорот Имателот на трансакциска сметка ги прифаќа Општите услови и Одлуките пропишани од страна на Банката и тоа:

- Општи услови за отварање и водење на трансакциска сметка за вршење на платен промет во земјата,
- Општи услови за користење на услугите на електронско банкарство
- Одлуката за каматни стапки
- Тарифата за надоместоци на услуги што ги врши Банката

Со нив Банката во согласност во својата деловна политика ги определува општите условите за извршување на платниот промет во земјата и за извршување на овој Договор.

Банката го задржува правото да ги менува наведените општи услови, за што предходно го известува Имателот на трансакциска сметка. Се смета дека Имателот на трансакциска сметка ги прифаќа изменети наведените услови, ако во рок од 15 дена од нивниот прием не поднесе барање за раскинување на Договорот и за затворање на трансакциска сметката.

Имателот на трансакциска сметка се обврзува дека при извршување на платниот промет ќе го почитува важечкиот термински план за работење на Банката, објавен од Банката.

Член 4

Банката на Имателот на трансакциска сметка му издава картичка за трансакциска сметка на правно лице.

На лицата кои се овластени за подигнување на изводи, поднесување на налози и/или овластени за подигнување на готовина од трансакциска сметка, како и од трансакциска сметка отворена со посебен договор, Банката им издава картички за идентификација за секое лице поединечно, со посебно доделен ИД број.

При подигање на картичката за идентификација секое лице кое од Имателот на сметката ќе добие соодветна привилегија, потпишува Изјава за прием на картичката за идентификација.

Со цел заштита на своите интереси, лицата кои поседуваат картичка за идентификација се должни да водат сметка за начинот на нејзиното користење и совесно чување на картичката така што доделениот ИД број не биде непотребно видлив или достапен за неавторизирани лица.

Банката не одговара доколку дојде до злоупотреба на картичката или доделениот ИД број.

Член 5

Имателот на трансакциска сметка согласно законските прописи се обврзува за секоја настаната промена на овластените лица за располагање со средства на трансакциска сметка, на лицата овластени за подигнување на изводи, поднесување на налози за плаќање и/или овластени за подигнување на готовина од трансакциска сметка да ја извести Банката и да достави соодветни документи за извршената промена.

За евентуално настанатата штета на Имателот на сметката, настаната заради ненавремено известување од страна на имателот на трансакциската сметка, Банката нема да сноси одговорност.

Начин на извршување на платниот промет

Член 6

Имателот на трансакциска сметка е должен да доставува исправно и точно пополнети платни инструменти.

Банката не сноси никаква одговорност за извршување на неправилно пополнети налози од страна на Корисникот.

За неправилно пополнети платни инструменти кои нема да бидат извршени, Банката го известува Имателот на трансакциска сметка. Имателот на трансакциската сметка се обврзува дека платните инструменти во Банката ќе ги поднесува овластеното лице со задолжително приложување на картичка за идентификација.

Член 7

Банката извршува плаќања од трансакциската сметка на Имателот на трансакциска сметка до висината на покритието на трансакциската сметка. Под покритие се подразбира состојбата на трансакциската сметка од предходниот работен ден, намалена за сите извршени плаќања од трансакциската сметка заедно со предвидената банкарска провизија до моментот на утврдување на салдото, а зголемена за евидентираниите уплати на трансакциската сметка во тековниот ден и износот на одобрените, а неискористени средства по основ на рамковен револвинг кредит. Банката може да му одобри револвинг денарски кредит за пречекорување на состојбата на средствата на трансакциската сметка врз основа на склучен посебен договор со имателот на сметката.

Член 8

Имателот на трансакциска сметка може да ја овласти Банката да врши плаќања во име и за сметка на Имателот на трансакциска сметка кон трети лица. Овластувањето се дава во писмена форма, со назначување на сите потребни елементи за извршување на плаќањето:

- Трансакциска сметка на преку која се врши плаќањето
- Износ
- Трансакциска сметка на примачот
- Дата на извршување на плаќањето

Доколку Имателот на трансакциска сметка го откажува претходно даденото овластување, или ги менува предходно дадените инструкции, должен е да ја известува Банката во рок од 5 дена пред денот на извршувањето на плаќањето.

Член 9

Имателот на трансакциска сметка ја овластува Банката да ја задолжува неговата трансакциска сметка по основ на рекламации за примен дневен пазар во негарантирани чекови по тековни сметки на граѓаните.

Пресметување на камата

Член 10

Средствата на трансакциската сметката на Имателот на трансакциска сметка се средства по видување, со кои Имателот на трансакциска сметка може да располага во секое време.

Банката ќе врши пресметка на пасивна камата на средствата на трансакциската сметка месечно на крајот од месецот, согласно Одлуката за каматна стапка на Банката. Со потпишување на овој Договор, Имателот на трансакциска сметка е запознаен со висината на каматната стапка која е важечка во моментот на потпишување на Договорот.

Пресметаната пасивна камата Банката ќе ја исплаќа месечно, по истекот на месецот.

Каматната стапка за средствата по видување на денот на потпишување на овој Договор се пресметува на годишно ниво.

Банката не пресметува пасивна камата на средствата на трансакциската сметка доколку е примено решение за привремена мерка, замрзнување или забрана за вршење трансакции издадено и доставено од надлежен орган.

Надоместоци за извршување на услугите

Член 11

Имателот на трансакциска сметка се обврзува за извршување на услугите од овој Договор и врз основа на овој Договор да и плаќа на Банката надомест во висина, во рокови и на начин согласно Тарифата за надоместоци на услугите што ги врши Банката.

Со потпишување на овој Договор, Имателот на трансакциска сметка е запознаен со висината на надоместоците од став 1 на овој член кои се важечки во моментот на потпишување на договорот и воедно ја овластува Банката и издава неотповиклив налог да ги наплатува надоместоците и трошоците од предходниот став на терет на средствата на трансакциска сметка.

Известувања

Член 12

За состојбата и настанатите промени на трансакциската сметка, Банката се обврзува да го известува Имателот на трансакциска сметка со доставување на извод за промените и состојбата на средствата на трансакциската сметка, на начин определен од страна на Имателот на трансакциска сметка. Се смета дека Имателот на трансакциска сметка го прифаќа изводот доколку не го оспори во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот.

Имателот на трансакциска сметка се обврзува на соодветен начин да ја известува Банката за големите очекувани приливи и одливи на трансакциската сметка.

Сите известувања во врска со овој Договор, Банката ги доставува на Имателот на трансакциска сметка на адресата на неговото регистрирано седиште, преку изводот за промените и состојбата на трансакциската сметка односно со објавување на промените на својата интернет страна. Во врска со ова, Имателот на трансакциска сметка се обврзува редовно да ја известува Банката за секоја настаната промена на неговото регистрирано седиште. Имателот на трансакциска сметка ја известува Банката и за измена на сите податоци што ги доставил при склучување на Договорот, најдоцна во рок од три дена од денот на настанување на измената, во спротивно Банката не сноси одговорност за последиците настанати од непријавената промена.

Имателот на трансакциска сметка е должен да ја провери точноста на изводите и доколку утврди неправилности, должен е да достави приговор во рок од 8 (осум) дена од денот на добивањето на изводот. Банката се обврзува дека ќе го разгледа и ќе одговори на приговорот во рок од 8 (осум) дена.

Заштита на податоци

Член 13

Банката во согласност со важечките законски прописи, податоците за трансакциската сметката ги пренесува во Единствениот регистар на трансакциски сметки, кој се води во Клириншката куќа и е единствена база на податоци и евиденција на имателите на трансакциски сметки во домашниот платен промет, наменет за извршување на платниот промет, контрола на трансакциските сметки и обезбедување на податоците.

Договорените странки се обврзуваат дека како доверливи ќе ги чуваат сите податоци, дејства и околности за кои добиле сознание во врска со извршување на овој Договор, освен за тоа што е пропишано со важечките прописи или ако изричито поинаку не се договорот.

Важност и престанок на Договорот

Член 14

Овој Договор се склучува на неопределено време. Истиот може да го раскине една од договорните странки со отказан рок од еден месец.

Имателот на трансакциска сметка може да го раскине овој Договор само ако со тоа не ги крши одредбите од овој Договор, Условите за отварање и водење на трансакциски сметки за вршење на платен промет во земјата и други договори склучени со Банката и ако пред затворање на трансакциска сметка ги изврши сите обврски кои произлегуваат од овој Договор.

Банката може да го раскине Договорот без отказан рок ако утврди дека Имателот на трансакциска сметка се однесува спротивно на одредбите од овој Договор, условите за работење и важечките прописи или врз основа на одлука/налог на овластен орган и за истото ќе го извести Имателот на трансакциска сметка.

Банката може еднострано да го раскине овој Договор доколку во последните 2 (две) години, на трансакциска сметка немало средства и промет, и не била блокирана.

Во случај на раскинување на Договорот од страна на Банката, Банката ќе ги пренесе средствата од трансакциската сметка на Имателот на трансакциска сметка, на друга трансакциска сметка врз основа на инструкции од Имателот на трансакциска сметка, а доколку во рок од 8 (осум) дена, Имателот на трансакциска сметка не достави инструкции, Банката ќе ги пренесе средствата на трансакциска сметка по свој избор.

Во случај кога Банката ја затвора трансакциската сметка врз основа на одлука/налог на овластен орган, преносот на средствата од трансакциска сметка го врши согласно инструкциите на овластениот орган.

Завршни одредби

Член 15

За се што со овој Договор не е предвидено важат одредбите на законските прописи и актите на деловната политика на Банката.

Член 16

Во случај на спор, месно надлежен е Судот во Скопје.

Член 17

Договорот е составен во 2 (два) идентични примероци, од кои по еден за секоја договорна страна.

Член 18

Договорот е склучен и стапува во сила со денот на потпишувањето од двете договорни страни.

ИМАТЕЛ НА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

**КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД
СКОПЈЕ**

(потпис и печат на овластено лице
за застапување)
